

## Хотел „JENNY“ – Сивири

**-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 15.12**

Хотелот Џени е лоциран на 150 м. од прекрасната песочна плажа во центарот на Сивири. Хотелот располага со 37 соби: 1/2 со брачен кревет, 1/3 со 1 брачен кревет и 1 нормално легло и 1/4 со еден брачен кревет и две нормални легла. Собите се опремени со клима уред (вклучен во цената), сат. ТВ и сопствена бања. Собите имаат прекрасен поглед кон плажата и морето. Хотелот располага со базен и лежалки кои се бесплатни за користење од гостите, а исто така има и бар покрај базенот. WiFi интернет – вклучен во цена. Собите во сезона 2018 се целосно реновирани.

### \*ПП -Полупансион :

- Појадок 08:00-10:00ч. на база шведска маса
- Вечера 19:00-21:00ч. на база на шведска маса

### Напомена:

- Цените се дадени по лице и се однесуваат за услуга Полупансион за број на ноќевања дадени во табелата
- **Прво и второ дете од 0 до 11,99 г. со двајца возрасни на редовно легло – БЕСПЛАТНО**
- Трето дете 0-2,99 години без сопствено легло - БЕСПЛАТНО
- Прво и второ дете од 12-15,99 г. со двајца возрасни на редовно легло плаќаат по 30 % од цената во табелата
- Трет и четврт возрасен над 16 години, плаќаат по 50% од цената во табелата
- Во цената на аранжманите вклучено е користењето на клима уредот
- Бесплатно користење на Wi-Fi интернет во склоп на хотелот
- Сместување во собите е после 14 часот по локално време а напуштање на собите е до 10 часот по локално време
- За уплатени два аранжмана 7+7 ноќевања одобруваме попуст од 10% на вториот аранжман (не се комбинира)
- Цените се изразени во ЕУР за плаќање во денарска противвредност 1 € = 62 денари.
- **Цената на превозот на релација Скопје – Халкидики – Скопје изнесува:**
  - **возрасни: 35 €**
  - **деца од 2 до 12 години: 25 €**
  - деца до 2 години: БЕСПЛАТНО (не користи седиште во автобус)

Период	пп	По лице во 1/2+2
<b>18.05-25.05.19</b>	<b>7</b>	<b>169</b>
<b>25.05-01.06.19</b>	<b>7</b>	<b>199</b>
<b>01.06-08.06.19</b>	<b>7</b>	<b>229</b>
<b>08.06-15.06.19</b>	<b>7</b>	<b>259</b>
<b>15.06-22.06.19</b>	<b>7</b>	<b>279</b>
<b>22.06-29.06.19</b>	<b>7</b>	<b>299</b>
<b>29.09-06.07.19</b>	<b>7</b>	<b>329</b>
<b>06.07-13.07.19</b>	<b>7</b>	<b>349</b>
<b>13.07-20.07.19</b>	<b>7</b>	<b>379</b>
<b>20.07-27.07.19</b>	<b>7</b>	<b>379</b>
<b>27.07-03.08.19</b>	<b>7</b>	<b>379</b>
<b>03.08-10.08.19</b>	<b>7</b>	<b>379</b>
<b>10.08-17.08.19</b>	<b>7</b>	<b>379</b>
<b>17.08-24.08.19</b>	<b>7</b>	<b>349</b>
<b>24.08-31.08.19</b>	<b>7</b>	<b>299</b>
<b>31.08-07.09.19</b>	<b>7</b>	<b>269</b>
<b>07.09-14.09.19</b>	<b>7</b>	<b>229</b>
<b>14.09-21.09.18</b>	<b>7</b>	<b>199</b>

Туристичка такса од 1,5€ на ден по сместувачка единица се плаќа на лице место по пристигнување (check in) во објектот.

*Агенцијата организатор не превзема одговорност за квалитетот и покриеноста на интернет конекцијата во капацитетите од понудата*